

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Акционерите и Одборот на директори на
Рудници БАЊАНИ АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансискиот извештај

Раководството на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Рудници БАЊАНИ АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 05 март 2025 година

Овластен ревизор


Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	6	70.869	73.694
Останати оперативни приходи	7	318	2.415
Вкупно оперативни приходи		71.187	76.109
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	188	-904
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-2.860	-3.237
Трошоци за вработените	10	-28.252	-29.009
Амортизација	14,15	-12.088	-10.564
Набавна вредност на продадени стоки		-93	-25
Останати оперативни расходи	11	-25.728	-30.898
Вкупно оперативни расходи		-69.021	-73.733
Добивка од оперативно работење		2.354	1.472
Финансиски приходи	12	1.345	3.023
Финансиски расходи	12	-2	-1
Добивка пред оданочување		3.697	4.494
Данок на добивка	13	-14	-
Добивка по оданочување		3.683	4.494
Основна заработувачка по акција во денари	14	61,91	75,05

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 20 февруари 2025 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв генерален директор



Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка по оданочување		3.683	4.494
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА		3.683	4.494
ГОДИНАТА			

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	15	-	-
Материјални средства	15	53.984	46.969
Аванси за материјални средства		1.227	1.227
Вложувања во недвижности	16	19.562	20.370
Вложувања расположливи за продажба	17	46.338	31.338
Вкупно долгорочни средства		121.111	99.904
Залихи	18	4.316	4.631
Побарувања од купувачи	19	26.388	24.193
Побарувања за аванси	20	-	20
Останати краткорочни побарувања	21	1.555	1.189
Краткорочни финансиски средства	22	-	15.000
Активни временски разграничувања		18	-
Парични средства	23	15.011	22.253
Вкупно тековни средства		47.288	67.286
ВКУПНО СРЕДСТВА		168.399	167.190
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		101.528	101.528
Сопствени акции		-3.637	-3.637
Законски и други резерви		43.365	43.374
Ревалоризациони резерви		1.640	1.640
Акумулирана добивка		20.042	18.730
Вкупно капитал и резерви		162.938	161.635
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	24	3.554	2.813
Останати краткорочни обврски	25	1.470	2.315
Обврски за аванси и депозити	26	-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		437	427
Вкупно тековни обврски		5.461	5.555
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		168.399	167.190

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2024 година

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	101.528	-3.637	43.374	1.640	18.730	161.635
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2024 година	-	-	-	-	3.683	3.683
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	3.683	3.683
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.380	-2.380
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	4.494	-	-4.494	-
Прекнижен неискористен дел издвоен за инвестиции во осн. сред.	-	-	-4.503	-	4.503	-
Состојба 31.12.2024	101.528	-3.637	43.365	1.640	20.042	162.938

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	101.528	-3.326	35.899	1.640	24.111	159.852
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2023 година	-	-	-	-	4.494	4.494
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	4.494	4.494
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-311	-	-	-	-311
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.400	-2.400
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	7.475	-	-7.475	-
Состојба 31.12.2023	101.528	-3.637	43.374	1.640	18.730	161.635

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	3.683	4.494
Амортизација	12.088	10.564
Добивка / загуба од продажба и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	-
Залихи	315	815
Побарувања од купувачи	-2.195	-5.043
Останати краткорочни побарувања	-366	-1.052
Побарувања за аванси	20	-20
Активни временски разграничувања	-18	-
Обврски спрема добавувачи	741	-410
Останати краткорочни обврски	-990	-367
Обврски за аванси и депозити	-	-246
Пасивни временски разграничувања	10	-64
Нето парични текови од деловни активности	13.288	8.671
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-18.295	-5.909
Аванси за основни средства	-	-1.098
Набавки на нематеријални средства	-	-
Прилив од продадени материјални средства	-	-
Одлив за вложувања расположливи за продажба	-15.000	-31.338
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	15.000	25.000
Нето парични текови од инвестициони активности	-18.295	-13.345
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од кредити	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-311
Исплатена награда од добивката	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-2.235	-2.234
Нето парични текови од финансиски активности	-2.235	-2.545
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-7.242	-7.219
Парични средства на почетокот на годината	22.253	29.472
Парични средства на крајот на годината	15.011	22.253

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Рудници БАЊАНИ акционерско друштво с. Кучевиште Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавуваат Рудници БАЊАНИ АД Скопје е вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Друштвото е регистрирано и за вршење на надворешно-трговски промет.

1.2. Акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се состои од 65.502 обични акции со вкупна номинална вредност од 1.637.550 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 25 евра.

На 31.12.2024 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје има откупено 6.012 сопствени акции што претставува 9,18% од основната главнина на Друштвото. На 31.12.2023 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје имаше откупено 6.012 сопствени акции што претставува 9,18% од основната главнина на Друштвото.

Во рамките на акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2024 година и на 31.12.2023 година се: Божо Рајчиќ 25,01%, Аница Пецевска-Рајчиќ 25,00% и Миле Стефанов 7,02%.

1.3. На ден 31.12.2024 година бројот на вработените во Рудници БАЊАНИ АД Скопје изнесуваше 35 лица, а на 31.12.2023 година во Рудници БАЊАНИ АД Скопје беа вработени 37 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е во с. Кучевиште, Општина Чучер Сандево.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционно одржување

Трошоците за тековно и инвестиционно одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано беа во примена, основните средства се ревалоризираа на крајот на годината. Ревалоризација се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2000 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Рудници БАЊАНИ АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5-10%
Производна опрема	10-15%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10-15%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готови производи и производството во тек се водат по цена на чинење, која ги опфаќа директните материјални трошоци и производната режија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба од работењето на Друштвото.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Рудници БАЊАНИ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги во мал обем. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на минимален ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Рудници БАЊАНИ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	-15.011	-22.253
Нето обврски по кредити	-15.011	-22.253
Капитал и резерви	162.938	161.635
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	289	614	-	-
УСД	-	-	-	-
	289	614	0	0

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	29	61	-29	-61
УСД	-	-	-	-
	<u>29</u>	<u>61</u>	<u>-29</u>	<u>-61</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	15.011	22.253
Побарувања од купувачи	26.388	24.193
Останати побарувања	1.555	1.189
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	42.954	47.635
Каматоносни со променлива камата		
Вложувања расположливи за продажба	40.000	25.000
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	40.000	25.000
Каматоносни со фиксна камата		
Вложувања расположливи за продажба	6.338	6.338
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	15.000
	6.338	21.338
	89.292	93.973
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	3.554	2.813
Останати тековни обврски	1.470	2.315
	5.024	5.128
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	5.024	5.128

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување 2024	2023	намалување 2024	2023
Вложувања расположливи за продажба	400	250	-400	-250
Земени кредити	-	-	-	-
	400	250	-400	-250

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.554	-	-	-	3.554
Останати обврски	1.470	-	-	-	1.470
	<u>5.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.024</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.813	-	-	-	2.813
Останати обврски	2.315	-	-	-	2.315
	<u>5.128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.128</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	15.011	-	-	-	15.011
Побарувања од купувачи	7.518	2.357	7.613	8.900	26.388
Останати побарувања	1.555	-	-	-	1.555
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	46.338	46.338
	<u>24.084</u>	<u>2.357</u>	<u>7.613</u>	<u>55.238</u>	<u>89.292</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2023 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	22.253	-	-	-	22.253
Побарувања од купувачи	8.604	7.339	4.572	3.678	24.193
Останати побарувања	1.189	-	-	-	1.189
Депозити во банки	15.000	-	-	-	15.000
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	31.338	31.338
	47.046	7.339	4.572	35.016	93.973

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	68.254	69.145
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	372	537
Приходи од наемнина	2.222	3.440
Останати приходи од продажба	21	572
Вкупно	70.869	73.694

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Добивка од продажба на основни средства	-	66
Приходи од наплатени отпишани побарувања	115	2.339
Приходи од отпис на обврски	-	-
Останато	203	10
Вкупно	318	2.415

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2024	2023
Состојба на почетокот на годината	2.335	3.260
Состојба на крајот на годината (без кусоци, вишоци, кало, растур)	2.523	2.356
Вкупно	188	-904

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени сировини и материјали	1.771	1.654
Потрошени резервни делови	1.000	1.023
Отпис на ситен инвентар	89	560
Вкупно	2.860	3.237

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати	26.555	27.514
Други трошоци за вработените	1.697	1.495
Вкупно	28.252	29.009

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Енергија	11.502	12.350
Транспортни услуги	489	2.941
Услуги за одржување и заштита	2.278	4.417
Други производни услуги	7.249	6.653
Комунални услуги	430	421
Репрезентација, спонзорства, донации	183	113
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	273	377
Надоместоци за Одборот на директори	960	960
Трошоци за осигурување	605	593
Останато	1.759	2.073
Вкупно	25.728	30.898

12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од камати	1.274	3.023
Позитивни курсни разлики	71	-
Вкупно финансиски приходи	1.345	3.023
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-2	-1
Вкупно финансиски расходи	-2	-1
Нето финансиски приходи / расходи	1.343	3.022

Рудници БАЊАНИ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка пред оданочување	3.697	4.494
Даночно непризнаени расходи	932	713
Даночна основа	<u>4.629</u>	<u>5.207</u>
Намалување на даночната основа	-4.494	-5.207
Даночна основа по намалување	<u>135</u>	<u>0</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	14	0
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>14</u>	<u>0</u>
Ефективна даночна стапка	<u>0,37%</u>	<u>0,00%</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	3.683	4.494
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	59.490	59.884
Основна заработувачка по акција во денари	<u>61,91</u>	<u>75,05</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2024 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2024	-	134.805	188.007	-	322.812	266
Нови набавки	-	1.000	17.295	-	18.295	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-2.066	-12.649	-	-14.715	-
Состојба 31.12.2024	-	133.739	192.653	-	326.392	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	126.190	149.653	-	275.843	266
Амортизација	-	1.215	10.065	-	11.280	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-2.066	-12.649	-	-14.715	-
Состојба 31.12.2024	-	125.339	147.069	-	272.408	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	-	8.400	45.584	-	53.984	-

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2023	-	134.805	182.291	-	317.096	266
Нови набавки	-	-	5.909	-	5.909	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-193	-	-193	-
Состојба 31.12.2023	-	134.805	188.007	-	322.812	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	125.000	141.281	-	266.281	266
Амортизација	-	1.190	8.566	-	9.756	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-1	-	-1	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-193	-	-193	-
Состојба 31.12.2023	-	126.190	149.653	-	275.843	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	-	8.615	38.354	-	46.969	-

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	2024	2023
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	34.843	34.843
Набавки	-	-
Пренос од основни средства	-	-
Состојба на 31 декември	34.843	34.843
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	14.473	13.664
Пренос од основни средства	-	-
Амортизација за тековната година	808	808
Заокружување	-	1
Состојба на 31 декември	15.281	14.473
Сегашна вредност на 31 декември	19.562	20.370

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Вложувања во акции на трговски друштва котирани на Берза	-	-
Вложувања во удели на трговски друштва	-	-
Вложувања во обврзници	6.338	-
Вложувања во инвестиционен фонд	40.000	31.338
ВКУПНО	46.338	31.338

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2024	2023
Суровини и материјали	1.355	1.533
Резервни делови	441	763
Ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-	-
Недовршено производство	-	-
Готови производи	2.520	2.335
Трговски стоки	-	-
Вкупно	4.316	4.631

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	46.671	44.476
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	46.671	44.476
Исправка на вредност	-20.283	-20.283
Вкупно побарувања од купувачи - нето	26.388	24.193

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за аванси дадени во земјата	-	20
Побарувања за аванси дадени во странство	-	-
Вкупно	0	20

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	455	430
Побарувања за данок на додадена вредност	-	1
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за камата	1.099	756
Останато	1	2
Вкупно	1.555	1.189

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Депозити во банки	-	15.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	0	15.000

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Депозитите во банки на 31.12.2023 година беа со период на орочување од 12 месеци со фиксна каматна стапка.

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметка	14.688	21.552
Денарска благајна	34	87
Девизна сметка	289	614
Девизна благајна	-	-
Вкупно	15.011	22.253

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.554	2.813
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	3.554	2.813

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за данок на додадена вредност	584	764
Обврски за данок на добивка	-	38
Обврски за бруто плати	-	772
Обврски за неисплатена дивиденда на акционери	810	679
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	76	62
Вкупно	1.470	2.315

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за примени аванси од земјата	-	-
Обврски за примени аванси од странство	-	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	0	0

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,4950	61,4950
USD	58,8807	55,6516

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2024 година спрема Рудници БАЊАНИ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2024 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 603 илјади денари (1.198 илјади денари на 31.12.2023 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.